

1.	Наслов на наставниот предмет	<b>АЛТЕРНАТИВНА КОМУНИКАЦИЈА</b>		
2.	Код	ДЛ-325		
3.	Студиска програма	<b>Тригодишни стручни студии за дипломиран логопед</b>		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	<b>Филозофски Факултет Скопје</b>		
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Прв циклус		
6.	Академска година/семестар	Трета/VI	7.	Број на ЕКТС кредити   1
8.	Наставник	Проф.д-р Зора Јачова		
9.	Предуслови за запишување на предметот	Исполнет услов за запишување во трета година		
10.	Цели на предметната програма: Студентите да стекнат базични знаења од областа поврзана со употребата на алтернативните методи на комуникација и помошната технологија; Да стекнат знаења за проценка и планирање на процесите на невербална комуникација кај индивидуите во рамките на мултидисциплинираниот тим			
11.	Содржина на предметната програма: <b>Теоретска настава (15 часа) :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дефинирање и видови алтернативна комуникација;</li> <li>• Видови симболички системи;</li> <li>• Класификација на симболите;</li> <li>• Примена на помошната технологија и алтернативната комуникација;</li> <li>• Тимскиот пристап и алтернативната комуникација.</li> </ul> <b>Семинари (5 часа):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Анализа на комуникациски опции кај лицата со оштетен слух, вид и глувослепите;</li> <li>• Приказ на случај на дете со церебрална парализа;</li> <li>• Приказ на случај на дете со аутизам</li> <li>• Приказ на случај на дете со Даунов синдром</li> <li>• Приказ на случај на дете со тешки оштетувања во говорот и јазикот</li> </ul>			
12.	Методи на учење: Предавања, семинари			
13.	Вкупен расположив фонд на време	40 часа		
14.	Распределба на расположивото време			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава	15 часа
		15.2.	Вежби, Семинари	5 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Пракса	
		16.2.	Самостојни задачи	
		16.3.	Домашно учење	20
17.	Начин на оценување			бодови
	17.1	Континуирани проверки		мин.-макс. 25-40 бода
	17.2	Завршен испит	Испитот е писмен. Се состои од континуирана проверка, вреднување на активниот пристап за време на семинарите и презентациите.	

	17.3	Семинарска работа/проект (презентација: усмена)	*** семинари 51% - 60% - 2,5 бода 61% - 70% - 4.0 бода 71% - 80% - 5,0 бода 81% - 90% - 6,0 бода 91% -100% - 7,5 бода												
	17.4	Активно учество	* присуство на теоретска настава 51% - 60% - 7,5 бода 61% - 70% - 8 бода 71% - 80% - 9 бода 81% - 90% - 10 бода 91% -100% - 12,5бода **изработка на приказ на случај носи минимум 10, максимум 18 поени												
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)		<table border="1"> <tr> <td>до 59 бода</td> <td>5 (пет) F</td> </tr> <tr> <td>од 60 до 68 бода</td> <td>6 (шест) E</td> </tr> <tr> <td>од 69 до 76 бода</td> <td>7 (седум) D</td> </tr> <tr> <td>од 77 до 84 бода</td> <td>8 (осум) C</td> </tr> <tr> <td>од 85 до 92 бода</td> <td>9 (девет) B</td> </tr> <tr> <td>од 93 до 100 бода</td> <td>10 (десет) A</td> </tr> </table>	до 59 бода	5 (пет) F	од 60 до 68 бода	6 (шест) E	од 69 до 76 бода	7 (седум) D	од 77 до 84 бода	8 (осум) C	од 85 до 92 бода	9 (девет) B	од 93 до 100 бода	10 (десет) A
до 59 бода	5 (пет) F														
од 60 до 68 бода	6 (шест) E														
од 69 до 76 бода	7 (седум) D														
од 77 до 84 бода	8 (осум) C														
од 85 до 92 бода	9 (девет) B														
од 93 до 100 бода	10 (десет) A														
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	<b>Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени активности, вклучително и учеството во континуираните проверки на знаењето за да добие потпис.</b>													
20.	Јазик на кој се изведува наставата	македонски													
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата														
22.	Литература														
	22.1.	Задолжителна литература													
		1.	Авторизирани предавања на наставникот												
	22.2.	Дополнителна литература													
		1.													